

Врз основа на чл.б1 од Статутот на Сава осигурување а.д. Скопје, Одборот на директори на својата 3 - та седница одржана на ден 21.10.2020 година ги донесе следните :

Општи услови за набавки на Сава осигурување а.д. Скопје

1 Важност

1.1 Општите услови за набавки (во продолжение: Услови за набавки) на Сава осигурување а.д. Скопје, ул. Загребска бр.28А, 1000 Скопје, (во продолжение: Друштвото или Набавувач), важат за сите договори коишто Друштвото ги склучува со добавувачите врз основа на нарачки на стоки и/или услуги.

1.2 Ако со условите за набавка не е определено поинаку, одделните одредби на Условите за набавки важат, како за стоките, така и за услугите.

1.3 Добавувач според овие Услови за набавки значи добавувач на стоки, вршител на услуга или автор на авторско дело.

2 Барање за понуда, нарачка и понуда

2.1 Понудите на добавувачот се бесплатни и не се обврзувачки за Набавувачот. Понудата мора да содржи најмалку: предмет, негов квалитет, количина и цена, услови за плаќање, како и рок и начин на испорака на предметот, со важност на денот на достава. Ако во барањето не е наведено поинаку, рокот за доставување на понудата изнесува 2 работни дена од денот на барањето (усмено или писмено). Добавувачот, е обврзан за понудата до истекот на рокот на нејзиното важење, кој е одреден во понудата. Понудата се смета за усвоена доколку Набавувачот во целост и без писмени забелешки ја потврди нарачката пред истекот на рокот на нејзиното важење. Доколку добавувачот не е во можност да ја достави понудата во договорениот рок, односно во рокот да ја испорака стоката, должен е без одлагање за тоа да го извести Набавувачот.

2.2 Со прифаќање на нарачката од страна на добавувачот, Условите за набавки стануваат составен дел на така склучениот договор. Измени или дополнувања на нарачката, како и усни договори се важечки, само ако претходно писмено ги потврди Друштвото. Нарачката мора да содржи точна адреса на добавувачот, предмет, неговиот квалитет и количина, посакуваните рокови за испорака и другите услови, коишто му се потребни на добавувачот за правилно и непречено извршување на нарачката.

2.3 Прифаќањето на нарачката, добавувачот е должен по писмен пат да му го потврди на Друштвото. Доколку добавувачот не ја потврди нарачката исправно и во соодветен рок, а најдоцна во рок од (2) работни дена по датумот на нарачката, Друштвото го задржува правото да ја откаже нарачката без обврска за плаќање за било каков надомест на штета спрема добавувачот. Откажувањето на нарачката се смета за навремено ако му биде испратено на добавувачот, пред Друштвото да добие потврда на нарачката од страна на добавувачот.

2.4 Ако потврдувањето на нарачката се разликува од самата нарачка, добавувачот мора тоа јасно да го наведе и да ги означи разликите. Таквото потврдување се смета како нова понуда од страна на добавувачот. Доколку Друштвото ја прифати таквата понуда, Условите за набавка ќе бидат составен дел од склучениот договор.

3 Општи услови за работење

3.1 Со прифаќањето на понудата на добавувачот или со навремено и правилно потврдување на нарачката на Друштвото, Условите за набавки стануваат составен дел на така склучениот договор и сите идни договори, коишто ќе ги склучат Друштвото и добавувачот, иако за одделна зделка нема да склучат посебен писмен договор.

3.2 Општите услови за продажба на добавувачот ги обврзуваат двете страни само во случај на експлицитен писмен договор за нивно вклучување кон договорот. Ако Друштвото во нарачката се повикува на документацијата на понудата на добавувачот, тоа сè уште не значи дека Друштвото ги признава неговите општи услови. Во случај ако страните се договорот дека општите услови на добавувачот ќе важат, составен дел на договорот се и Условите за набавка и тие важат за сите оние прашања, коишто општите услови на добавувачот не ги уредуваат.

3.3 Какви било услови за работење или договори на добавувачот, кои се испорачани заедно со стоките во хартиена или електронска форма, не се обврзувачки за Друштвото, доколку Друштвото претходно не ги одобрило по писмен пат.

4 Одредиште и преминување на опасноста од уништување или оштетување

4.1 При испораките на стоки добавувачот задолжително треба да достави испратница, во којашто меѓу другите податоци е наведен и бројот на нарачката и шифра на стоките на Друштвото, назив на стоките и број на парчиња, односно тежина на стоките. Ако недостасуваат податоци за нарачката, односно ако испратницата не е правилно и целосно пополнета, Друштвото го задржува правото да одбие да ја прими испораката на трошок и со опасност за добавувачот.

4.2 Кај испораките, коишто вклучуваат поставување или монтажа и кај услугите, опасноста од уништување или оштетување, преминува на Друштвото од денот на преземањето, а кај останатите испораки од денот на пристигнувањето на дестинацијата (во продолжение: место на користење).

4.3 Добавувачот мора да ги почитува упатствата, коишто ќе ги издаде Друштвото во врска со испраќањето. Ако Друштвото не го определи посебно начинот на транспорт, тој се врши со најниски можни трошоци. Во спротивно, повисоките трошоци паѓаат на товар на добавувачот, а тој исто така одговара и за целата штета, којашто ќе настане како последица од непочитување на упатствата.

4.4 Преземањето се врши во соодветен временски период по пристигнувањето на стоките, односно по извршувањето на услугата. Делумните испораки или испораките на преголема количина, се дозволени само со претходна писмена согласност на Друштвото. Ако дел од пратката при случајна проверка не одговара на барањата на Друштвото или на вообичаениот трговски квалитет, целата пратка може да се одбие, односно Друштвото има право да пресмета оштета за несоодветен квалитет. Оваа одредба не ги исклучува останатите барања за гаранции на Друштвото.

4.5 Добавувачот може да го задржи правото на сопственост врз испорачаните стоки, само ако тоа е изречно договорено во договорот.

5 Информации за стоките, амбалажа и отпадоци

5.1 Стоките, коишто ги испорачал добавувачот, мора да содржат соодветни сигурносни механизми и мора да бидат во согласност со важечките, еколошките и другите прописи. Добавувачот мора на Друштвото да му ги стави на располагање сите потребни и употребливи информации за стоките или услугата, коишто се предмет на нарачката, а особено упатствата за соодветно складирање, како и сигурносни спецификации. Во случај на испорака на стоки, коишто се составуваат и за коишто е потребна монтажа, упатства за вградување и монтажа, упатства за одржување и сл. добавувачот мора на барање на Друштвото, да предаде и стручни технички калкулации и други спецификации.

5.2 Добавувачот гарантира дека производите одговараат на поставените барања и дека не содржат недостатоци кои би ја намалиле употребната вредност на производот. Набавувачот за секој недостаток врзан за испорака на стоката, во писмена форма ќе проследи до добавувачот забелешка во форма на записник за рекламација. Набавувачот има право да ги наплати од добавувачот трошоците кои се поврзани со поврат на рекламираните производи. Друштвото, исто така, има право во времетраењето на гарантниот рок да побара отстранување на недостатокот, поправка или замена на стоката како и бесплатни резервни делови и надомест на трошоци поради недостаток на робата.

5.3 Набавувачот има право да бара надомест на штета која му настанала поради недостаток на стоката или погрешно или непотполно изведени услуги од страна на добавувачот.

5.4 Добавувачот мора на Друштвото да му укаже на можноста за настанување на опасни отпадоци кај стоките сто ги испорачал и притоа особено да го наведе начинот и евентуалните можности за отстранување. На барање на Друштвото, добавувачот е должен бесплатно да ги преземе отпадоците, коишто настанале при наменската употреба на испорачаните стоки. Ако добавувачот одбие да ги прими таквите отпадоци или ако такво преземање не е можно, Друштвото сите отпадоци го отстранува само, при сто трошоците паѓаат на товар на добавувачот.

6 Рок за испорака и договорна казна

6.1 Ако страните не се договорот поинаку, за почеток на рокот на испорака на стоките/извршување на услугите, се смета денот кога Друштвото ја издало нарачката. Ако рокот на испорака на стоките/извршување на услугите не е наведен во нарачката, добавувачот ќе ја спроведе испораката/услугата без одлагање. Се смета дека испораката е извршена во рок, доколку стоката е доставена на локацијата одредена од страна на Друштвото. Доколку се работи за испорака на опрема која вклучува монтажа или се работи за услуги, се смета дека е извршена испораката, доколку Друштвото ја презело на договорениот датум, со што опасноста од уништување или оштетување преминува на Друштвото од денот на преземањето, а кај останатите испораки од денот на пристигнувањето на дестинацијата.

6.2 Добавувачот е обврзан по писмен пат да го извести Друштвото, доколку има сознание за каснење при испорака и да обезбеди упатства за понатамошно постапување. Рокот на испорака во таков случај ќе биде продолжен само доколку Друштвото со писмено известување го прифати пролонгирањето на рокот.

6.3 Друштвото има право во случај на доцнење од добавувачот да наплати договорна казна во висина од 0,5 % од вкупната вредност на нарачката за секој започнат календарски ден на доцнење, но вкупно не повеќе од 20 % од вкупната вредност на нарачката. Друштвото го задржува правото да бара надомест на штетата, којашто го надминува износот на договорната казна. Друштвото го задржува правото на договорна казна и во случај ако прифати задоцнето исполнување. Друштвото договорната казна по правило ја пресметува еднаш месечно. Добавувачот е должен договорната казна да ја плати во рок од 30 дена. Добавувачот се откажува од барање за намалување на договорната казна.

6.4 Во случај на доцнење, Друштвото има право по истекот на соодветниот дополнителен рок за испорака, којшто му го дал на добавувачот, да отстапи од договорот. Тоа право Друштвото го има и во случај ако веќе некогаш без задршка примило задоцнета испорака. Во случај кога рокот е суштествен елемент на договорот, Друштвото не е должно на добавувачот да му одобри дополнителен рок.

6.5 Друштвото го задржува правото при доцнење од страна на добавувачот да нарача стоки или услуги од трето лице. Друштвото да постапи на истиот начин ако добавувачот неоправдано ги прекине или ги запре работите. Трошоците, коишто притоа ќе настанат за Друштвото, паѓаат на товар на добавувачот.

6.6 Во случај на предвремената испорака, Друштвото го задржува правото да му ги наплати на добавувачот дополнителните трошоци кои притоа ќе настанат, како што се на пр. Трошоци за складирање и осигурување/обезбедување. Предвремената испорака не ги менува условите за плаќање. Опасноста од случајно оштетување или уништување на стоката преоѓа на Друштвото на договорениот датум на испорака.

7 Посебни одредби за извршување на услугите

7.1 Добавувачот мора преземената работа да ја изврши според потврдената техничка документација. Работата мора да ја изврши стручно и правилно, во согласност со важечките прописи, стандардите и обичаите на струката и со користење на материјали со претходно потврден квалитет од страна на Друштвото.

7.2 Добавувачот е должен пред започнувањето на работите на Друштвото да му достави сертификати за сите вградени материјали.

7.3 Добавувачот може работата да му ја довери на подизведувач само со претходна писмена согласност на Друштвото. Изведувачот одговара пред Друштвото за работите коишто ги извршил неговиот подизведувач, исто како кога работата би ја извршил самиот. Добавувачот е должен на своите подизведувачи да им плати за извршената работа. Во спротивно Друштвото наместо на добавувачот работата им ја плаќа директно на неговите подизведувачи.

7.5 По завршувањето на сите работи, добавувачот мора писмено да го извести Друштвото дека работите се завршени во целост и да го повика да изврши преглед на работите.

7.6 Грижата и одговорноста за исполнување на сигурносните мерки ја презема добавувачот, којшто е должен да обезбеди и надзор и раководење на своите работници.

8 Гаранции за грешки

8.1 Квалитетот и испорачаната количина на стоките договорните страни ги утврдуваат на местото на испораката. Решавачка е влезната количинска контрола од страна на Друштвото, којашто е и меродавна за сите количински отстапувања.

8.2 Квалитетот и количината на извршената услуга договорните страни ги утврдуваат со записник за примопредавање. Добавувачот е должен на барање на Друштвото да достави гаранција за добро извршување на работите и гаранција за отстранување на грешките во гарантниот рок.

8.3 Добавувачот гарантира дека производите и услугите се во согласност со доставените барања и дека не содржат грешки, коишто би ја намалувале нивната вредност или употребливост. Друштвото секоја неусогласеност ќе му ја достави на добавувачот во форма на записник за рекламација.

8.4 Ако пред или при преносот на опасност од уништување или оштетување се утврдат грешки или ако грешките настанат во текот на рокот на застарување, добавувачот мора на свој трошок и по избор на Друштвото тие грешки да ги отстрани или пак да испорача нов производ без грешки, сто вази и за услугите. Добавувачот не може да ја ограничи или да ја исклучи гаранцијата.

8.5 Добавувачот се согласува Друштвото да го извести во врска со очигледните грешки со записник за рекламација, најдоцна во рок од 8 дена по преземањето на стоките или услугите. Добавувачот е должен да одговори на рекламацијата најдоцна во рок од 8 дена по преземањето на стоките или услугите. Добавувачот е должен да одговори на рекламацијата во рок од 8 дена од приемот на рекламацијата.

8.8 Ако добавувачот не ги отстрани грешките Друштвото има право да:

-отстапи од договорот во целост или делумно без оштета,

-побара намалување на цената,

-на трошок на добавувачот самиот да изврши поправка или да купи нови стоки, односно да го му го довери вршењето на услугата на трето лице,

-побара оштета наместо стоките или услугата.

8.9 Во случај ако добавувачот при вршењето на услугата употреби материјал којшто не е во согласност со техничките прописи, важечките стандарди и останатите договорни услови, тој мора на барање на Друштвото да го отстрани и да го замени со бараниот материјал. Исто така, тој мора да го отстрани и целиот испорачан материјал, којшто инаку е во согласност со договорните услови, но којшто е со лос квалитет и да го замени со квалитетен материјал. Договорната цена не се менува поради тоа.

8.10 На товар на добавувачот паѓаат трошоците и опасноста од оштетување и уништување при враќање на испорачаните стоки со грешка.

8.11 Стоките и услугите, коишто се предмет на рекламација, Друштвото не е должно да ги плати.

8.12 Добавувачот мора веднаш да го извести Друштвото за каков било недостаток на своите производи или услуги, со којшто е запознаен, со цел да се ограничат евентуалните подоцнежни штетни последици.

8.13 Ако не е поинаку договорено, добавувачот за стоките и услугите дава тригодишна гаранција. Гарантниот рок, во случај на рекламација, почнува да тече одново по отстранувањето на грешката.

9 Цена

9.1 Цената се договара со одделен договор. Договорената цена е конечна и добавувачот не може еднострано да ја промени.

9.2 Ако добавувачот е даночен обврзник, во цената е вклучен и ДДВ.

9.3 Во случај ако во текот на траењето на договорот суштински се променат условите на работењето и/или условите на пазарот или услугите, коишто се предмет на договорот, Друштвото има право да побара намалување на цената поради променетите околности.

10 Фактура

10.1 Фактурата му се испраќа на Друштвото веднаш по испораката, односно најдоцна во рок од 2 работни дена по испраќањето на стоката, односно извршувањето на услугата, и мора да ги содржи сите податоци за нарачката. Текстот на фактурата се составува согласно нарачката, заради полесна споредба на фактурата со нарачката.

10.2 Друштвото ќе ја одбие фактурата којашто не е изработена согласно со важечкото законодавство или со нејзините упатства, а тоа важи особено за податоците за нарачката или со

правилата за даночните обврски. Во тој случај вази дека фактурата не била издадена и дека рокот за плаќање на почнал да тече.

10.3 Фактура за извршени услуги се доставува до Друштвото најдоцна 30 дена од денот на извршување на услугите. Фактурата за услуги треба да ги содржи сите елементи за да може на јасен и прецизен начин да се идентификува предметната услуга.

10.4 Без претходна писмена дозвола на Друштвото, добавувачот нема право своите побарувања кон Друштвото да ги отстапи на трети лица, да ги залози или од нив да направи предмет на правни обврски.

11 Плаќање

11.1 Рокот за плаќање на фактурата започнува да тече од денот кога Друштвото во целост ќе ја преземе испораката или услугата и ќе ја добие правилно издадената фактура. Ако добавувачот мора да достави и тестови на материјалот, документи за квалитетот, записници за тестирањето или други документи, се смета дека испораката или услугата се во целост преземени кога ќе бидат испорачани и тие документи.

11.2 Добавувачот е должен да достави и документи за квалитет, записници за извршени испитувања и сл. и тогаш се смета дека во целост е извршена испораката. Ако не е поинаку договорено, плаќањето се врши во рок од 60 календарски дена по извршувањето на работата или испораката на стоката и приемот на фактурата. По исклучок рокот на плаќање може да биде подолг од 60 дена, но не подолг од 120 дена, доколку постои писмена согласност од Добавувачот и Набавувачот. Датум на прием на фактурата е датумот кога фактурата е заведена во Книга на примена пошта и е ставен печат/штембил на секоја фактура. Пресметувањето на рокот на плаќање започнува од овој датум.

11.3 Секој договор со добавувачи кои се регистрирани во Република Северна Македонија, мора да се склучи во денари. Во случај на домашни набавки поврзани со увоз, договорот може да содржи и девизна клаузула, согласно која вредноста на услугите/стоките може да биде наведена во евра, но договорот треба да пропишува дека фактурата на добавувачот треба да биде издадена и платена во денари според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија. Секој договор со странски добавувачи (добавувачи регистрирани во други земји) мора да се склучи или во евра или во американски долари.

11.4 Друштвото ја плаќа својата обврска со дознака на трансакциска сметка. Се смета дека плаќањето е извршено навреме, ако износот е уплатен во банката на добавувачот, најдоцна на денот на достасување на плаќањето. Каматата за задоцнети денарски и девизни плаќања не смее да ја надмине законски утврдената казнена камата. Банкарските трошоци на банката примач паѓаат на товар на добавувачот.

12 Начела за управување со квалитетот

12.1 Добавувачот при своето работење мора во најголема можна мера да ги почитува начелата за управување со квалитетот.

12.2 Добавувачот на барање на Друштвото во разумен рок ќе достави писмена сопствена оценка за почитувањето на начелата за управување со квалитетот.

12.3 Друштвото го задржува правото по потреба да побара дополнителни докази за обезбедување на квалитет или да изврши ревизија кај добавувачот. Добавувачот е должен на Друштвото да му овозможи непречено да го изврши прегледот.

13 Посебни одредби за машинската и софтверска опрема

13.1 Машинската и софтверска опрема, ако не е договорено поинаку, се сметаат како една единица.

13.2 За софтверска опрема, којашто е изработена посебно за Друштвото, важи дека е преземена ако е во согласност со спецификацијата во текот на најмалку четиринеделно пробно функционирање при што работела задоволително и без грешки. Во случај на сомневање, тој рок започнува да тече од денот на комерцијалната употреба на софтверската опрема од страна на Друштвото.

13.3 Добавувачот во рамките на гарантните обврски е должен на Друштвото бесплатно да му ги стави на располагање сите верзии на софтверска опрема, коишто содржат поправки (т.н. „Упдате“). Освен тоа, добавувачот се обврзува дека за Друштвото за испорачаната софтверска опрема, според условите коишто владеат на пазарот, ќе врши услуги на одржување најмалку 5 години.

13.4 Ако не е договорено поинаку, добавувачот мора најдоцна при примопредавањето на Друштвото за испорачаната софтверска опрема да ѝ го предаде изворниот код на соодветен електронски медиум (ДВД и сл.). Добавувачот исто така мора на Друштвото да му ги предаде сите системски лозинки и сите останати потребни упатства (упатства за употреба, содржина и структура на носачот на податоци, програма и план на текот на податоците, тестирање, програми за тестирање, разгледување на грешки и сл.), коишто му се потребни на Друштвото за непречено управување со софтверска опрема.

13.5 Со предавањето на изворниот код на Друштвото му се пренесуваат авторските права врз софтверската опрема, така што Друштвото да може да ја користи софтверската опрема непречено, во променета или непроменета форма, да ја репродуцира, менува, односно да ја користи и експлоатира на кој било друг начин, без да ѝ бидат потребни какви било согласности од добавувачот, односно да мора на добавувачот за тоа да му плаќа какви било дополнителни надоместоци.

13.7 Друштвото може авторските права врз софтверската опрема со надомест или без надомест да ги пренесува без согласност на добавувачот.

13.8 Доколку добавувачот ја развива софтверската опрема врз основа на софтверска опрема на други производители (на пр. Мајкрософт), тој мора да обезбеди Друштвото да може да ја менува и

модифицира развиената софтверска опрема, а не е потребно на добавувачот да му се достави изворниот код за програмската опрема на тие други подизведувачи.

14 Други авторски дела

14.1 Авторот при подготвувањето и извршувањето на работите коишто се предмет на договорот мора да ги почитува сите писмени и усни упатства на Друштвото.

14.2 Со примањето на авторскиот хонорар авторот еднаш засекогаш и за сите случаи му ги пренесува на Друштвото своите материјални авторски права врз извршените работи. Преносот вклучува и право на Друштвото да го користи делото, да го објави и да го дистрибуира во електронска, печатена или друга форма или да го користи на каков било друг начин. Авторот на Друштвото особено му го пренесува материјалното авторско право за преработка на делото, така што Друштвото смее делото да го дополнува, односно да го менува со нови, односно изменети податоци и смее делото, односно негови одделни делови да ги користи според сопствена процена. Авторот гарантира дека има право да му ги пренесе материјалните авторски права на Друштвото, на начинот и во обемот, определен во оваа точка, во спротивно одговара пред неа за целата штета.

14.3 Материјалите, примероците и сл. коишто Друштвото ќе му ги стави на располагање на авторот со цел извршување на нарачката, остануваат во сопственост на Друштвото, и тие треба посебно да се складираат, означуваат и со нив треба посебно да се управува. Трошоците поврзани со тоа, како и опасноста од уништување или оштетување на материјалите, се на товар на авторот. Материјалите може да се користат исклучиво за извршување на нарачката. Задржување на правото на авторот врз материјалите е исклучено.

15 Заштита на доверливите и личните податоци

15.1 За деловна тајна се сметаат податоците и документацијата, коишто се однесуваат на предметот на договорот, затоа овластените лица и другите работници, коишто имаат пристап до нив, во никој случај не смеат без изречна дозвола на овластеното лице со таа документација да запознаваат или за неа да известуваат други лица, освен лицата, коишто мора да бидат запознаени со неа по службена должност или лица коишто се со прописите овластени за тоа.

15.2 Деловната тајна на одделна договорна страна мора да ја чуваат и работниците на спротивната договорна страна и другите лица, коишто спротивната договорна страна ќе ги вклучи во спроведувањето на правата и обврските според овој договор, ако знаеле или со оглед на карактерот на податоци би требало да знаат дека податокот е деловна тајна и без оглед на тоа на која начин се запознале со него. Секоја договорна страна се обврзува дека своите работници и другите лица, вклучени во спроведувањето на правата и обврските според овој договор ќе ги обврзе да ја чуваат деловната тајна.

15.3 За деловна тајна се сметаат и податоците за коишто е очигледно дека би настанала штета доколку неовластено лице би дознало за нив.

15.4 Деловната тајна лицата од став еден и два од овој член мора да ја чуваат и по престанувањето на важноста на договорот до отповикувањето од страна на спротивната договорна страна, односно додека податоците коишто се деловна тајна не станат јавно достапни.

15.5 Договорните страни се обврзуваат дека со личните податоци, со коишто ќе се запознаат при извршувањето на предметот на договорот ќе постапуваат согласно со одредбите на Законот за заштита на личните податоци и дополнителните упатства на секоја од договорните страни и дека ќе ги користат само за целите на извршувањето на тој договор.

15.6 Договорните страни се обврзуваат дека согласно со важечкото законодавство ќе ги обезбедуваат сите потребни организациски, технички и логично-технички постапки и мерки, со коишто се заштитуваат личните податоци, се спречува случајно или намерно неовластено уништување на податоците, нивно изменување или губење, како и неовластена обработка на тие податоци, така сто:

- ќе обезбедат заштита на просториите, опремата и системската софтверска опрема, вклучувајќи ги влезно-излезните единици,

- ќе обезбедат заштита на апликативната софтверска опрема со којашто ќе се обработуваат лични податоци,

- ќе спречуваат неовластен пристап до личните податоци при нивниот пренос, вклучувајќи и пренос преку телекомуникациските средства и мрежи,

- ќе обезбедуваат ефикасен начин на блокирање, уништување, бришење или анонимизирање на личните податоци,

- со обезбедување на ревизорска трага ќе овозможуваат подоцна да се утврди кога одделни лични податоци биле внесени во збирката на лични податоци, употребени или поинаку обработени и кој го сторил тоа и тоа најмалку за периодот кога е можна законска заштита на правото на поединецот поради недозволено посредување или обработка на лични податоци,

- на своите вработени посебно ќе им укажат на заштитата на личните податоци согласно со прописите за заштита на тие податоци и прописите за граѓанска и кривична одговорност,

- без писмена дозвола на спротивната договорна страна нема да изработуваат копии на носачи со податоци, коишто претставуваат лични податоци, односно коишто ги умножување или ги испраќале по електронска пошта во незаштитена форма

- нема да им доставуваат лични податоци на трети лица, било физички лица, претпријатија, друштва, здруженија или на кој било друг субјект поради која било причина или цел без претходна писмена дозвола на спротивната договорна страна,

- без одложување на спротивната договорна страна ќе ѝ ги вратат сите носачи со лични податоци, коишто таа писмено ќе ги побара или кога тие веќе не се потребни за извршување на договорот или по престанувањето на договорот, а евентуалните копии ќе ги уништат, или, ако бидат исполнети законските услови за тоа, ќе му ги достават на државниот орган којшто е надлежен за откривање или гонење на кривични дела, на судот или на друг државен орган.

15.7 Должноста за заштита на личните податоци согласно со овој договор и со законот за заштита на личните податоци ги обврзува сите вработени кај договорните страни, вклучувајќи ги и оние коишто извршуваат работи врз правни основ, различни од оние според договорот за вработување, и по престанувањето на вработувањето, извршувањето на работите или услугите според договорот.

15.8 Договорните страни ќе обезбедат нивните вработени:

-да ги спроведуваат мерките за спречување на злоупотребата на личните податоци и дека со личните податоци, со коишто ќе се запознаат на кој било начин, ќе постапуваат совесно и внимателно и во согласност со постапките коишто ги определуваат договорот, Законот за заштита на личните податоци и останатото релевантно законодавство,

-ќе ја чуваат тајноста на личните податоци со коишто ќе се запознаат при извршувањето на овој договор или со коишто ќе се запознаат на кој било начин,

-во случај кога ќе дознаат или ќе забележат дека дошло до злоупотреба на личните податоци (на пр. откривање на лични податоци, неовластено уништување, присвојување на лични податоци) или до упад во збирката на лични податоци, за тоа веднаш ќе го известат одговорното лице на страната на договорната страна на изведувачот, којашто ќе се погрижи спротивната договорна страна веднаш да биде известена за тоа.

15.9 Надворешните соработници на договорните страни немаат право на пристап и каква било обработка на лични податоци, добиени со извршувањето на договорот, освен врз основа на писмена согласност на спротивната договорна страна.

15.10 Договорните страни се обврзуваат дека против лице коешто ќе злоупотреби лични податоци или неовластено ќе изврши упад во збирката лични податоци, ќе преземат соодветни мерки согласно со Законот за работните односи и Кривичниот законик и дека за сите настани и состојбата ќе ја известуваат спротивната договорна страна.

15.11 За злоупотреба на лични податоци се смета секое користење на личните податоци за цели коишто не се во согласност со намената на обработката според договорот. За обид за злоупотреба се смета обид за користење на личните податоци за недозволени цели.

15.12 Добавувачот изречно дозволува Друштвото податоците за меѓусебното работење да им ги доставува на своите поврзани друштва за информативни цели (на пр. „пурцхасе поолинг“) и во рамките на известувањето за статистички цели и управувањето со ризиците. Добавувачот дозволува тие друштва и Друштвото писмено или по електронска пошта да доставуваат информации за своите услуги: Таквата согласност може да се отповика во секое време.

16 Пренос на побарувања или договор

16.1 Без претходна согласност на Друштвото, добавувачот нема право да им ги отстапи своите побарувања кон Друштвото на трети лица, да ги залози или на поинаков начин да ги направи предмет на правни зделки.

16.2 Добавувачот може делумно или во целост да му го довери извршувањето на договорот на трето лице, односно на него да го пренесе договорот само во случај ако Друштвото тоа изречно писмено го дозволи.

16.3 Добавувачот се согласува дека Друштвото може да го пренесе договорниот однос со добавувачот на некое од своите поврзани друштва. Договорниот однос преминува на поврзаното лице тогаш кога добавувачот ќе биде известен за преносот.

16.4 Каков било обид за пренос на побарувања или на договор, којшто е во спротивност со претходните одредби, е неважечки. Изземени се преносите коишто би можеле да настанат како последица од статусни промени на договорните страни.

17 Антикорупциска клаузула

17.1 Договорните страни изјавуваат дека во која било фаза од склучувањето, односно извршувањето на договорот ниедна договорна страна не му понудила и нема да му понуди, да му даде или да му вети каква било недозволена корист на кој било вработен и член на органите на раководење или надзор кај спротивната договорна страна за:

-добивање на зделка или

-склучување на зделка под поповолни услови или

-за друго невршење на должен надзор над извршувањето на договорните обврски или

-за друго однесување или недејствување, со коишто на спротивната страна ѝ била предизвикана штета или овозможено стекнување на недозволена корист на кој било вработен и члена на органите на раководење или надзор кај спротивната договорна страна.

Во случај на прекршување или обид за прекршување на оваа клаузула, веќе склучениот договор е ништовен. Доколку договорот сè уште не започнал да се применува, се смета дека договорот не бил склучен.

18 Виша сила

18.1 Ниедна договорна страна не е одговорна за неисполнување на обврска од договорот, којашто би настанала поради виша сила. Во случај ако некоја од договорните страни не може да ги исполни своите обврски од договорот поради виша сила, таа е должна за тоа веднаш да ја извести спротивната страна, при што во известувањето мора детално да ја наведе и причината за вишата сила.

18.2 Вишата сила се оние непредвидени и неочекувани настани коишто не зависат од волјата на договорните страни и кои страните не можеле или не требало да ги очекуваат, да ги спречат или да ги одбијат.

18.3 Поради виша сила страните може да бараат да се измени договорот. Договорните рокови може да се продолжат најмалку за времетраењето на вишата сила, а договорните страни новите рокови ги определуваа писмено во форма на анекс кон договорот.

19 Задржување на нарачка, измена на договорот и отстапување од договорот

19.1 Друштвото го задржува правото кога било да побара исполнување на нарачката. Во случај на такво задржување, коешто трае повеќе од три месеци, добавувачот мора на Друштвото да му достави детален опис на трошоците коишто настанале кај него поради задржувањето. Друштвото во тој случај не одговара пред добавувачот за загуба на добивка којашто би ја претрпел. Добавувачот не може да бара поврат на трошоците ако задржувањето е покусо од три месеци; но, ако трае повеќе од три месеци не може да бара поврат за првите три месеци.

19.2 Ако договорот е склучен за неопределено време, секоја страна може да го откаже со тримесечен отказан рок. Во случај ако една од страните ги прекршува суштествените одредби на договорот и не престане со прекршувањата, односно не го отстрани прекршувањето во рок од 30 дена од денот на приемот на писмениот повик на спротивната страна, спротивната страна, доколку правилно ги исполнила своите обврски, може да го откаже договорот без отказан рок. Друштвото може договорот да го откаже без отказан рок дури и ако против добавувачот започне стечајна постапка или постапка за присилно порамнување. Добавувачот е должен Друштвото веднаш да го извести за настапувањето на таквите околности.

19.3 Во случај на откажување на договорот добавувачот има право на плаќање на веќе испорачаните стоки и извршените услуги, а не и на изгубената добивка или друга евентуална штета.

19.4 Во случај на предвремено престанување на договорот одредбите на Условите за набавки и договорот се применуваат до исполнувањето на секоја одделна веќе потврдена нарачка.

19.5 Сите измени или дополнувања на договорот се можни само со анекси во писмена форма или во форма на анекс кон договорот.

20 Решавање на спорови

20.1 За евентуалните спорови односно обврските кои произлегуваат од договорниот однос помеѓу Друштвото и добавувачот врз основа на нарачка, ќе одлучува надлежниот суд во Скопје.

20.2 Евентуалните спорови договорните страни ќе ги решаваат спогодбено и во интерес на трајна соработка.

21 Важност на Условите за набавки

21.1 Евентуалната неважност на одделна одредба од Условите за набавки или договорот нема влијание врз Условите за набавки или договорот како целина, освен ако договорот без не важечката одредба не ја обезбедува целта, кон којашто се стремеле страните со склучувањето на овој договор.

21.2 Условите за набавки важат неопределено време, односно до нивната измена. Измените важат за сите правни зделки, склучени по датумот на стапување на сила на изменетите Услови за набавки, и тоа од моментот кога добавувачот ќе биде известен за нивната измена.

22 Конечни одредби

22.1 Договорните страни се обврзуваат дека со заеднички сили ќе дејствуваат во насока на дополнување и зголемување на квалитетот на меѓусебната соработка и за таа цел ќе го следат спроведувањето на овој договор и ќе вршат анализи на постигнувањето на поставените цели и ефектите.

22.2 За уредување на меѓусебните права и обврски, коишто не се изречно договорени со овие Услови за набавки или договорот, се применуваат одредбите на Законот за облигациони односи.

22.3 Овие Општи услови за набавка на Сава осигурување а.д.Скопје влегуваат во сила и се применуваат со денот на донесувањето, со што престануваат да важат Општите услови за набавки на Сава осигурување а.д.Скопје бр.02-3406/7 од 10.11.2016 год.

Сава осигурување а.д.Скопје

Одбор на директори

Претседател